

Неодамна имаше сериозна најава на Вашингтон за брза воена акција против Иран, во која за три дена 1.200 авиони би ја уништиле армијата на исламско-фундаменталистичкиот режим на Мулите, кој не се откажува од нуклеарната програма. Неколку дена потоа вистински молк, како да се заборава дека тоа воопшто било речено!

Седум години по нападите на Ал каида од 11 септември 2001 година, антитерористичката коалиција во светот наместо целосно да го уништи најголемото зло на човештвото, се соочува со пораст на акциите и на влијанието на разни екстремистички групи и организации, кои настанаа под влијание на исламската револуција на ајатолахот Хомеини или на Осама бин Ладен.



КОЛКУ ЦОРЏ БУШ
ГО ЗАГУБИ ВЛИЈАНИЕТО?



Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

НОВО СВЕЦК КАКО НЕУСПЕХ

Во период кога привршува и вториот мандат на американскиот претседател Џорџ Буш, тој се соочува со решавањето на голем број проблеми во светската политика, кои настанаа токму поради изразениот американски интервенционизам од времето на распаѓањето на Советскиот Сојуз. Глобалниот ангажман на надворешната политика бележеше низа воени интервенции на Блискиот Исток, како војната во Заливот против ирачкиот диктатор Садам Хусеин во 1991 година, а потоа и со слични такви интервенции против Југославија, Авганистан и Ирак, кои наспроти прокламираните ставови не ги донесоа и очекуваните резултати кои требаше да значат не само уривање на апсолутистичките режими во овие земји, туку и инсталација на демократијата и мирен развој на нивните народи. Меѓутоа, најновите настани во овие кризни региони ја демантираат американската надворешна политика, која се соочува со пораст на тероризмот, кој постепено се пренесува и врз Европа, за што сведочи и најновата акција на германската полиција со откриената група исламски тројца терористи на Ал каида, кои на годишнината од нападот на 11 септември 2001 година, планирале изведување голема акција.

Но, да почнеме од Косово, за нас најзначајниот проблем кој може да има сериозни последици по нашата безбедност и иднина.

Откако американската администрација се соочи со руските закани за користење на правото на вето во Советот за безбедност на ООН, каде требаше да биде прифатен планот на корумпирааниот фински дипломат Марти Ахтисари за условна независност на покраината и откако формираната Контакт група на Вранк Визнер, Волфганг Ишингер и Александар Храдченко нема јасна ситуација во поглед на директните преговори меѓу Белград и Приштина, таа повторно ја лансираше заканата за еднострано прогласување независност, кое би било признато од страна на Вашингтон. Како одговор на тоа, српскиот премиер Воислав Коштуница побара од Обединетите нации да се осуди таквата американска политика кон Србија и уривањето на нејзиниот територијален интегритет. Меѓутоа, застанувањето на САД зад аспирациите на Албанците во регионот создаде и друг проблем, а тоа е неединството во земјите-членки на Европската

унија, на кои им беше наметната одговорноста за идната судбина на Косово. Во оваа смисла, угледниот "Фајненшел тајмс" смета дека за Косово се приближува критичниот момент. Сфаќањето дека кој и да е погрешен потег на Косово може да предизвика земјотрес и во некое друго подрачје го оневозможува постигнувањето напредок во решавањето на ова прашање макар и за милиметар! Весникот смета дека САД, Русија, па и членовите на ЕУ веќе се поделени по ова прашање, што дополнително ја отежнува целата ситуација. Дали ваквата поддршка на САД ќе биде искористена за нови акции за дестабилизација на состојбите во регионот на Западен Балкан, кои можеби почнаа и со најновата акција кај Ваксинце, за која се смета дека има цел да го оневозможи напредокот на Република Македонија во поглед на добивањето покана за да се добие членство во НАТО пактот, е посебно прашање. За такво нешто имаше предупредувања и по бегството на 7 осуденици за дела тероризам од косовскиот затвор "Дубрава".

ИРАК ВО ХАОТИЧНА И БЕЗИЗЛЕНА СИТУАЦИЈА

Американската воена интервенција во Ирак, која бележи низа неуспеси во инсталацијата на демократијата, пред сè, поради контраакцијата на разните терористички групи на чело со Ал каида, кои оваа земја ја претворија во боиште на кое се проверуваат силите на милитантниот исламски фундаментализам против вредностите на христијанската цивилизација. Земјата се наоѓа во тотален хаос, таму загинаа повеќе од 3.700 американски војници и многу противници на Џорџ Буш ситуацијата ја споредуваат со Виетнам. Истите тие аналитичари сметаат дека воената интервенција против Садам Хусеин била грешка, односно дека немала оправдување ниту, пак, го докажала постоењето на ирачко оружје за масовно уништување. Во оваа смисла Буш вели: За разлика од

Виетнам, доколку се повлечеме од Ирак пред да биде завршена работата, овој непријател би нè следел и би нè нападнал и дома. Заради безбедноста на САД ние тој непријател мораме да го нападнеме во странство, за да не се соочиме со него во Америка! Меѓутоа, експертот за тероризам од Дубаи, Мустафа Алани, е шокиран од споредбите на Буш на американското присуство во Јапонија со она во Ирак. Тој вели: Буш на својот народ не му рече дека во Ирак токму американската инвазија беше причина за порастот на тероризмот. ЦИА, со целата своја моќ, не успеа да докаже дека во времето на Садам Хусеин постоела каква и да е врска меѓу Ирак, Ал каида и тероризмот. Пораката на Буш дека 11 септември може да се повтори игра со емоциите на американската јавност...

Во меѓувреме, дојде и до повлекување на дел од британските воени сили од јужните делови на Ирак, што се смета за резултат на првите несогласувања во оценките на Лондон и на Вашингтон по прашањата за натамошното воено

Освен од САД и од Велика Британија, во оваа земја дејствуваат и трупи од земјите-членки на НАТО пактот, но таму и понатаму остануваат недостапни планинските превои, во кои се претпоставува дека и натаму се крие озлогласениот Осама бин Ладен, кој деновиве упати нова порака до САД со која ги повикува Американците да го прифатат исламот како религија. Треба да се каже дека се работи за нова видеоснимка на Осама бин Ладен, емитувана по октомври 2004 година и која секако има врска со годишнината од преземените напади на Ал каида врз светскиот трговски центар во Њујорк и зградата на Пентагон на 11 септември 2001 година. Во неа нема повик за изведување нови антиамерикански акции, што се смета како особено индикативно.

Од друга страна, американскиот претседател Џорџ Буш на Азиско-пацифичкиот самит за економска соработка побара да се зајакне антитерористичката коалиција со преземање акции на воен

АЊЕ СО ОРУЖЈЕТО НА ЕДНА ПОЛИТИКА!



**ОСАМА БИН ЛАДЕН:
САД ДА ГО ПРИФАТАТ
ИСЛАМОТ!**

ангажирање во оваа земја. Британскиот премиер Гордон Браун вели дека не станува збор за бегство од Ирак, туку за планирана и за најавувана акција и дека околу 5.500 британски војници ќе останат во базата кај аеродромот во Басра подготвени за било каква акција. Но, од САД пристигнуваат предупредувања за создавање опасен безбедносен вакуум на југот од Ирак, кој може да го загрози виталниот пат на снабдување на американската војска од Кувајт.

АВГАНИСТАН И АКТИВНОСТА НА ТАЛЕБАНЦИТЕ

Иако во јавноста повремено доаѓаат контролирани и строго дозирани вести за успесите на коалиционите (интервенционистичките) сили во Авганистан, кои имаат цел уривање на опасниот фундаменталистички режим на движењето на Талебанците, оваа земја во кои има и дел од македонските воени ефективи, сè уште се наоѓа во ситуација која воопшто не се разликува од онаа во Ирак.

план, но и на планот на ширење на демократските идеали, кои ќе предизвикаат вистинска плима во борбата против екстремизмот во светот. Во оваа смисла, тој ги повика Русија и Кина да ја прошират демократијата во своите држави и да им дозволат повеќе слобода на граѓаните. За волја на вистината, и едната и другата светска сила сè повеќе стануваат трн во очите на американската администрација. Кина со својот невиден економски развој, кој достигнува до 12 проценти годишно, со што остварува огромен суфицит во надворешната трговија кој достигнува и повеќе од 100 милијарди долари годишно, а Руската федерација под раководство на Владимир Путин постепено се наметна како незаобиколив фактор во меѓународните односи. Дали можеби и неодамнешната закана на Вашингтон дека мошне брзо ќе биде преземен ефикасен напад против воените цели на Иран со употреба на повеќе од 1.200 авиони имаше цел да ја сврти ситуацијата во светската политика, во која благодарение на катастрофалната политика на Џорџ Буш САД бележат огромна стагнација.